



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 27 октомври 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

887.

Врз основа на член 33 од Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на IV седница од 22 септември 1978 година, го утврди пречистениот текст на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја.

Пречистениот текст на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја ги опфаќа: Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74) и Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/78), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 499/9
22 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
СФРЈ,
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

(Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Во смисла на овој закон, под заразни болести што ја загрозуваат целата земја се подразбираат:

- 1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa),
- 2) беснило (Lyssa),
- 3) Бриловата болест (Morbillus Brill),
- 4) вирусен менингитис (Meningitis virosa)
- 5) вирусни хеморагични трески (Febris haemorrhagicae virosae),
- 6) голема кашлица (Pertussis),
- 7) големи сипаници (Variola vera)
- 8) гонореја (Gonorrhoea),
- 9) грип (Influenza),
- 10) детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
- 11) дизентерија (Dysenteria — bacillaris)
- 12) дифтерија (Diphtheria),
- 13) жолта треска (Febris flava),
- 14) заразен пролив (Enterocolitis)

15) заразна жолтица (Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B и Hepatitis virosa),

16) заразно вкочанување на вратот (Meningitis epidemica),

17) заразно труење со храна предизвикано од салмонели (Toxiinfectio alimentaris),

18) колера (Cholera asiatica),

19) маларија (Malaria),

20) Мали сипаници (Morbilli),

21) паратифус (Paratyphus A и B),

22) пегав тифус (Typhus exanthematicus),

23) повратна треска (Febris recurrens)

24) сифилис (Syphilis),

25) тетанус (Tetanus),

26) Q треска (Q febris),

27) црвен тифус (Typhus abdominalis),

28) чума (Pestis).

Ако се појави опасност од други заразни болести што можат да ја загрозат целата земја, за заштита на населението од таквите болести Сојузниот извршен совет може да определи да се применуваат сите или одделни мерки предвидени со овој закон.

Член 2

Заштитата од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: заразните болести) е должност на општествено-политичките заедници и на нивните органи, на заедниците на здравственото осигурување, на здравствените и другите организации на здружен труд и на граѓаните, а се состои во организирање на служба, во преземање на мерки и во обезбедување на материјални средства за спречување и отстранување на заразните болести.

Мерките за спречување и отстранување на заразните болести непосредно ги спроведуваат здравствените организации на здружен труд (во натамошниот текст: здравствените организации) и здравствените работници, ако со законот не е определено поинаку. Спроведувањето на таквите мерки има првенство во однос на другите мерки за здравствена заштита.

Член 3

Како епидемија на заразна болест, во смисла на овој закон, се смета порастот на заболувањето од заразна болест, невообичаен по бројот на случаите, времето, местото и зафатеното население, како и невообичаеното зголемување на бројот на заболувањата со компликации или со смртен исход.

Како епидемија на заразна болест се смета, и појавата на две или повеќе меѓусебно поврзани заболувања од заразна болест која никогаш или која повеќе години не се појавувала на едно подрачје, како и појавата на поголем број заболувања чиј причинител е непознат а ги придружува фебрилна состојба.

Како заразно подрачје се смета подрачјето на кое постојат еден или повеќе извори на зараза и на кое постојат услови за ширење на заразата.

Како загрошено подрачје се смета подрачјето на кое може да се пренесе заразна болест од заразеното подрачје и на кое постојат услови за ширење на заразата.

Појавата на епидемија на заразна болест во републиката односно во автономната покраина ја прогласува и заразеното односно загрошеното подрачје го определува органот определен со републички односно покраински пропис, а појавата на епидемија на заразна болест што загрозува две или повеќе републики, ја прогласува и заразеното односно загрошеното подрачје го определува сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството.

II. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

Член 4

Заштитата од заразните болести задолжително се спроведува со општи и посебни мерки.

Општи мерки за заштита од заразните болести се:

1) обезбедување на хигиенски исправна вода за пиење, како и санитарна заштита на извориштата и на објектите за јавно снабдување со вода за пиење;

2) отстранување на отпадните води и на другите отпадни материји на начин и под услови што обезбедуваат заштита од загадување на водите и на земјиштата, како и заштита од размножување на инсекти и глодачи;

3) одржување на санитарно-хигиенски услови во јавните згради, во средствата на јавниот сообраќај и на јавните места;

4) обезбедување на здравствена исправност на животните намирници и на санитарно-хигиенските услови за нивното производство и промет;

5) вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населените места, на јавните површини, во средствата на јавниот сообраќај, во објектите за производство и промет на животни намирници и во другите јавни објекти.

Заради спроведување на општите мерки за заштита од заразните болести, општествено-политичките заедници, во рамките на своите права и должности, донесуваат краткорочни и долгорочни програми во кои се утврдуваат мерките, се определуваат извршителите на програмите и роковите за извршување на програмите.

Посебни мерки за спречување и отстранување на заразните болести се: рано откривање на изворите на заразата; пријавување; изолатија, превоз и лекување на заболените лица; дезинфекција, дезинсекција и дератизација; здравствено просветување на населението; здравствен надзор над вработените и над други лица и над бацилоносители; имунизација, серопротекција и хемиопротекција; карантин и други санитарно-хигиенски мерки определени со закон.

1. Рано откривање на изворите на заразата

Член 5

Заради рано откривање на изворите на заразата задолжително се вршат:

1) епидемиолошко извидување и набљудување на теренот;

2) епидемиолошко испитување при појава или при опасност од појава на колера, чума или големи сипаници; при појава на туберкулоза, вирусни хеморагични трески, беснило, маларија, заразно вкочанување на вратот, Q треска, црвен тифус, паратифус А и В, пегав тифус, повратна треска, детска парализа, дифтерија, гонореја и сифилис, како и при појава или при опасност од појава на епидемија на други заразни болести;

3) здравствени прегледи на лицата кои преболеле црвен тифус, паратифус А и В, бациларна дизентерија или заразно труење со храна предизвикано од салмонели;

4) здравствени прегледи на лицата за кои се сомнева дека се заболени или дека носат бацили на заразните болести од точ. 1 до 3 на овој член или на други заразни болести.

Член 6

Лабораториско испитување на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагноза вршат здравствените организации што ги исполнуваат условите за вршење на тие работи, утврдени со републички односно покраински прописи.

Проверување на лабораториско испитување (идентификација) на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагноза вршат здравствените организации кои располагаат со соодветна опрема и кои имаат стручни работници за вршење на соодветни испитувања.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството со решение утврдува кои организации ги исполнуваат условите од став 2 на овој член.

Член 7

Здравствените организации од член 6 на овој закон водат податоци за лабораториските испитувања и даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести под условите и на начинот што се предвидени со пропис донесен врз основа на овој закон.

2. Пријавување

Член 8

На задолжително пријавување подлежат:

1) секое заболување или смрт од некоја заразна болест наведена во член 1 на овој закон, или определена од органот овластен со овој закон;

2) секое сомневање дека постои заболување од колера, чума, големи сипаници, жолта треска, пегав тифус, вирусни хеморагични трески или црвен тифус;

3) секоја епидемија на некоја заразна болест од член 1 на овој закон;

4) секое лачење на бацили на црвен тифус, на паратифус А и В, на заразно труење со храна предизвикано од салмонели или на бациларна дизентерија, како и секое носење на паразити — причинители на маларија;

5) секое повредување од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

Член 9

Ако здравствената организација утврди заболување или смрт, епидемија, лачење на бацили или повредување од бесно животно, што подлежат на пријавување или се сомнева дека постои заболување од некоја заразна болест од член 8 точка 2 на овој закон, е должна тоа да го пријави веднаш.

Ако заболувањето, сомневањето дека постои заболување, повредувањето или смртта ги утврди лекар или друг здравствен работник вон од вршењето на должноста во здравствената организација, тој е должен за тоа да ја извести веднаш најблиската здравствена организација.

Член 10

За секое заболување од беснило здравствената организација што ќе ја утврди болеста е должна да ја извести веднаш надлежната ветеринарска организација на здружен труд односно органот надлежен за работите на ветеринарството.

Ветеринарската организација на здружен труд е должна да ја извести веднаш надлежната здравствена организација односно надлежниот орган на управата за работите на здравството за секое утврдено заболување или пловисување на животно од беснило.

Член 11

Секоја општествено-политичка заедница организира следење на движењето на заразните болести и водење на евиденција за појавата на болести на нејзината територија.

3. Изолација, превоз и лекување**Член 12**

Лицата за кои се сомнева или се утврди дека боледуваат од колера, од чума, големи сипаници или од вирусни хеморагични трески, задолжително се изолираат и се лекуваат во за тоа определени објекти на здравствените организации односно во други објекти.

Објектите во кои можат да се изолираат и да се лекуваат лицата од став 1 на овој член ги определува старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Лицата заболени од детска парализа, од дифтерија, од пегав тифус, од повратна треска, од црвен тифус или од паратифус А и В задолжително се изолираат и се лекуваат во соодветните здравствени организации.

Лицата заболени од други заразни болести се изолираат и се лекуваат во здравствена организација или во стан ако за тоа постојат услови.

Ако лицата заболени од болестите од став 3 на овој член, кои се наоѓаат во установи за деца и младини (детски домови, интернати, летувалишта, одморалишта и др.) или на работилишта за младини (младински населби и др.), не се изолираат и не се лекуваат во здравствена организација, мораат да се изолираат во за тоа определени простории на установата односно на работилиштето на кое се наоѓаат.

Член 13

Лицата заболени од заразни болести можат да се превезуваат само под услови и на начин кои оневозможуваат ширење на заразата.

Лицата што ќе се разболат или за кои се сомнева дека се разболени од колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески, црвен тифус, детска парализа, дифтерија, пегав тифус, повратна треска или беснило можат да се превезуваат само со соодветно санитарско превозно средство.

4. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација**Член 14**

Задолжителна е дезинфекција на лачевините, на излачините, на личните и други предмети, на превозните средства и на станбените и други простории во кои престојувало лице заболено од колера, од чума, од големи сипаници, вирусни хеморагични трески, од дифтерија, од црвен тифус, од паратифус, од детска парализа, од заразна жолтица од дизентерија или од туберкулоза во заразен стадиум.

Член 15

Задолжителна е дезинсекција на лица и на лични предмети, на станбени и други простории и на

превозни средства при појава на секој случај на заболување од пегав тифус, од повратна треска, од чума, од жолта треска и од Бриловата болест, како и на населени места во случај на појава на маларија.

Член 16

Задолжителна е дератизација во населбите, во луците и пристаништата, на аеродромите, на бродовите и на другите средства на јавниот сообраќај и во складовите и другите работни простории, при појава или при опасност од појава на чума или на друга заразна болест што можат да ја пренесуваат глодачите.

5. Здравствен надзор над вработените и над други лица и над бацилоносителите**Член 17**

Заради спречување на заразните болести, се ставаат под здравствен надзор:

1) лица вработени во производството или во прометот на животни намирници или врз снабдување на населението со вода за пиење, кои на своите работни места доаѓаат во непосреден допир со животните намирници односно со водата за пиење;

2) лица вработени во училишта и во други установи за деца и младини;

3) лица кои во здравствени организации се занимаваат со прегледи, лекување, нега и услужување на болни и лица кои работат врз производство, опремување и издавање на лекови, или на друг начин во текот на работата доаѓаат во непосреден допир со лекови;

4) лица што работат во установи и објекти за давање хигиенска нега на населението (јавна бања, берберница, козметички салон и/др.), како и лица што работат во производството или во прометот на козметички средства;

5) лица што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од земји во кои има маларија.

Член 18

Здравствениот надзор ги опфаќа здравствениот преглед на лицата пред почетокот на вршењето на определена дејност односно при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и здравствените прегледи во текот на вршењето на определени дејности.

Здравствениот преглед на бацилоносителство на лицата од член 17 точка 1 на овој закон се врши секои шест месеци, а другите здравствени прегледи на тие лица еднаш годишно. Здравствени прегледи на тие лица се вршат и во случај на појава на заразни болести на работното место или во нивното домаќинство, како и кога за тоа постојат епидемиолошки индикации што ги утврдува надлежниот орган на санитарната инспекција.

Здравствените прегледи на лицата од член 17 точ. 2 до 4 на овој закон се вршат еднаш годишно.

Член 19

Во производството и во прометот на животните намирници или врз снабдувањето на населението со вода за пиење не смеат да бидат вработени лица што боледуваат од заразни или паразитарни болести што можат да се пренесат со намирниците односно со водата или од гнојни заболувања на кожата, како ниту лица што излучуваат причинители на црвен тифус, на паратифус А и В, на бациларна дизентерија или на заразно труење со храна предизвикано од салмонели.

Во училиштата и во други установи за деца и младини не смеат да бидат вработени лица што бо-

ледуваат од активна туберкулоза, а во претшколските установи за негување на деца — лица што боледуваат од активна туберкулоза или што излачуваат причинители на цревни заразни болести.

Во установите и објектите за давање хигиенска нега на населението не смеат да работат лица што боледуваат од активна туберкулоза или од гнојни или паразитарни заболувања на кожата.

Лицата од член 17 точка 3 на овој закон не можат да работат врз определени работи, ако боледуваат од активна туберкулоза.

Член 20

Лица кои преболеле црвен тифус, паратифус А и В, бациларна дизентерија или заразно труење со храна предизвикано од салмонели, како и лица за кои се сомнева дека носат заразни бацили на тие болести, подлежат на медицинска контрола додека врз основа на лабораториски наод не се утврди дека немаат заразни бацили.

6. Имунизација, серопротекција и хемиопротекција

Член 21

Имунизацијата е задолжителна:

1) против туберкулозата, дифтеријата, тетанусот, големата кашлица, детската парализа и малите сипаници — за сите лица од определена возраст;

2) против бесно — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

3) против колерата, големите сипаници и жолтата треска за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земјата која бара имунизација против тие болести;

4) против црвениот тифус и другите заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Член 22

Ако се појават големи сипаници или колера, или ако постои опасност од појава на таква болест, задолжителна е имунизацијата на лица кои по службена должност доаѓаат во допир со патници во меѓународниот сообраќај, како и на сите лица на заразеното и загроеното подрачје.

За задолжителна имунизација на лицата од став 1 на овој член одлучува старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството. Ако се појави некоја од болестите од став 1 на овој член, за задолжителната имунизација може да одлучи и надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Кога ќе се нареди имунизација против големи сипаници или колера, имунизацијата против другите заразни болести која е во тек — привремено се запира.

Член 23

Имунизацијата ја врши лекар по претходно извршениот преглед на секое лице кое треба да се имунизира.

Имунизација можат да вршат и здравствени работници со виша или средна медицинска подготовка, но само во присуство и под надзор на лекар.

Член 24

Заштитата со имун серум (серопротекција) е задолжителна за лица изложени на зараза од бесно и за лица изложени на зараза од тетанус ако не се вакцинирани против таа болест во последните десет години.

Заштитата со лекови (хемиопротекција) е задолжителна за сите лица што се изложени на зараза од колера, од туберкулоза, од бациларна дизентерија или од маларија.

За воени лица и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, кои се изложени на зараза од заразно вкочанување на вратот, задолжителна е хемиопротекција и против таа болест.

7. Карантин

Член 25

Лицата за кои ќе се утврди или сомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека се заболени од колера, чума, големи сипаници или вирусни хеморагични трески се ставаат во карантин. Карантинот се состои во ограничување на слободата на движењето и во здравствени прегледи за време на траењето на карантинот.

Лицата за кои ќе се утврди или сомнева дека биле во посреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека се заболени од колера, чума, големи сипаници или вирусни хеморагични трески се ставаат под здравствен надзор.

Лицата ставени под здравствен надзор мораат секојдневно да ѝ се јавуваат на определена здравствена организација и да се подложуваат на потребни здравствени прегледи.

За ставањето во карантин односно под здравствен надзор и за траењето на карантинот односно на здравствениот надзор на лица во меѓународниот сообраќај одлучува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството. За ставањето во карантин односно под здравствен надзор на други лица одлучува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, кој е должен за тоа, да го извести веднаш сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Спроведување на решенијата за ставање во карантин односно под здравствен надзор, што ги донесуваат органите од став 4 на овој член, го обезбедуваат надлежните општински органи ако со републички односно со покраински закон не е определен друг орган.

8. Други мерки за спречување и отстранување на заразните болести

Член 26

Во случај на поголема епидемија, како и во случај на елементарна несреќа (поплава, земјотрес, пожар, сообраќајна несреќа, несреќа во рудник или на друго работилиште и др.) која може да доведе до епидемија или до заболување од заразна болест на голем број граѓани, надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни, по потреба, да ги преземат и следните мерки заради спречување и отстранување на заразните болести: мобилизација на здравствените работници и на другите граѓани; реквизиција на опрема, на лекови и на транспортни средства; привремено користење на деловни и други простории за давање здравствена заштита; изолација и лекување, како и определување посебни задачи на здравствените организации.

Член 27

Ископувањето и пренесувањето на умрени лица се врши на начин и под услови кои го оневозможуваат ширењето на заразата.

Пренос на мртвовци од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се врши само по одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, кое

се издава во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на преносот на лица кои не умреле од заразна болест и кои не биле закопани ако во време на смртта престојувале во странство со важечки патни исправи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 28

Секое лице има право да ги користи мерките за заштита од заразни болести предвидени со овој закон, а лицата заболени од заразни болести имаат право и должноста да се лекуваат.

Секое лице и секоја организација на здружен труд и друга организација се должни да ги преземаат и да ги спроведуваат пропишаните и наредените мерки за заштита од заразните болести.

Член 29

Лице заболено од заразна болест е должно да се придржува кон пропишаните мерки и упатства на здравствената организација која му укажува медицинска помош, особено во поглед на заштитата на неговата околина од зараза.

Посебна должност на лицето кое постојано или повремено излучува бацили на некоја заразна болест е да се придржува кон определените мерки и упатства што ќе ги определи здравствената организација или здравствен работник.

Член 30

Лице кое патува во земја во која постојат колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески или жолта треска, или се враќа од земја во која постои некоја од тие болести, е должно, покрај мерките и обврските пропишани со овој закон, да исполни и посебни санитарни и други услови што ќе ги определи сојузниот орган на управата нареден за работите на здравството.

Трошоците што ќе настанат во врска со исполнувањето на посебните санитарни и други услови ги поднесува лицето од став 1 на овој член.

Член 31

Секоја здравствена организација и секој здравствен работник што во вршењето на својата редовна дејност ќе откријат заразна болест, се должни да ги преземат пропишаните мерки за спречување и отстранување на натамошното ширење на заразата и најнужните санитарно-хигиенски мерки што ги налага природата на болеста, а исто така и да ги поучат заболените лица и другите лица од нивната околина за начинот на заштита од таа зараза.

Секоја здравствена организација е должна да обезбедува санитарно-технички и други услови и да спроведува соодветни санитарно-хигиенски, организациони и други мерки за заштита од ширењето на инфекција внатре во организацијата (куќна инфекција).

Член 32

Секој граѓанин, организација на здружен труд и друга организација се должни да им овозможат на надлежните органи на управата, на здравствените организации и на здравствените работници да ги вршат пропишаните здравствени прегледи на лица, прегледи на згради и производи, да земаат потребен материјал за прегледи и да ги преземаат другите пропишани односно определени мерки за спречување или за отстранување на заразните болести.

III. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

Член 33

Заради заштита на земјата од внесување на колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески, жолта треска и други заразни болести, се преземаат мерките предвидени со овој закон и со меѓународните санитарни конвенции и други меѓународни договори.

Заради спречување на внесувањето во земја и на ширењето и заради отстранување на колерата, чумата, големите сипаници, вирусните хеморагични трески и жолтата треска, со пропис на старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството можат да се наредат посебни вонредни мерки за заштита од тие болести, и тоа:

- 1) забрана на патување во земјата во која владее епидемија на некоја од тие болести;
- 2) забрана на движење на населението односно ограничување на движењето во заразените или непосредно загрозените подрачја;
- 3) ограничување или забрана на прометот на одделни видови стоки и производи;
- 4) задолжително учество на здравствените организации на другите организации и на граѓаните во отстранувањето на болестите и користење на објекти, опрема и превозни средства заради отстранување на заразните болести.

За учеството во спроведувањето на мерките од став 2 точка 4 на овој член, на здравствените организации и другите организации односно на граѓаните им припаѓа надомест.

Член 34

Заради заштита на земјата од внесување на заразните болести, се организира и се врши санитарен надзор над патниците и нивните предмети и над средствата во меѓународниот сообраќај што се врши преку државната граница.

Санитарниот надзор на границата го врши сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството преку граничните санитарни инспектори.

Член 35

Во спроведувањето на санитарниот надзор на државната граница, органот од член 34 на овој закон има право и должност:

- 1) да нареди здравствен преглед на лицата и материјалите заради утврдување на заразни болести;
- 2) да го забрани движењето на лицата за кои ќе се утврди или ќе се сомнева дека може да се заразат од колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески или со жолта треска и да нареди нивно издвојување;
- 3) да нареди преземање на други пропишани санитарно-хигиенски мерки против заразни болести, согласно со овој закон и со обврските според меѓународните санитарни конвенции и други меѓународни договори.

Член 36

Во спроведувањето на надзорот над спречувањето и отстранувањето на заразните надлежните органи во републиките и во автономните покраини, покрај мерките наведени во член 35 на овој закон што можат да ги преземаат во рамките на својата надлежност, имаат право и должност:

- 1) на лицата заболени од определени заразни болести и на излучувачите на бацили на тие болести (бацилоносители) да им ја забранат работата на

определени работни места односно работи на кои тие можат да го загорзат здравјето на други лица;

2) да го забранат движењето на лицата за кои ќе се утврди или се сомнева дека боледуваат од определени заразни болести и да наредат нивно издвојување;

3) да го забранат собирањето на лица во училишта, кина, јавни локала и на други јавни места додека не мине опасноста од епидемијата;

4) да наредат дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради уништување на причинителите на заразата;

5) да наредат изолација на лицата заболени од определени заразни болести и нивно лекување;

6) да наредат преземање на други пропишани општи или посебни санитарно-хигиенски мерки.

Член 37

Мерките од чл. 35 и 36 на овој закон спрема поединци, организации на здружен труд и други организации се наредуваат со решение во управната постапка. Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

IV. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 38

Покрај правата и должностите определени во чл. 33, 34 и 35 на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството:

1) го следи движењето на заразните болести во земјата и во странство;

2) донесува програма и определува мерки за спречување и отстранување на колерата, чумата, големите сипаници, вирусните хеморагични трески и жолтата треска;

3) ја координира работата на републичките и покраинските органи врз искоренувањето (ерадикација) на одделни заразни болести и врз спроведувањето на мерките за заштита од заразни болести — во случај на епидемија што загрозува две или повеќе републики односно автономни покраини.

Член 39

Во рамките на заштитата на населението од колерата, чумата, големите сипаници, вирусните хеморагични трески, жолтата треска и заразните болести чиј причинител е непознат, Федерацијата ако со овој закон не е определено поинаку, обезбедува материјални средства:

1) за вршење на санитарен надзор на државната граница и за спроведување на мерки во врска со вршењето на тој надзор;

2) за намирување на трошоците за изолација, испитување и лекување на заболени лица и на лицата за кои се сомнева дека боледуваат од некоја од тие болести;

3) за намирување на трошоците на карантинот и на здравствениот надзор на лицата што биле во допир со заболени лица или со лица за кои се сомнева дека боледуваат од некоја од тие болести;

4) за обезбедување на потребни резерви на вакцина и други средства за спречување на ширењето на тие болести;

5) за имунизација на населението и за спроведување на други мерки за отстранување на тие болести — кога тоа ќе го нареди старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството;

6) за надомест на трошоците за учество во спроведувањето на мерките од член 33 став 2 точка 4 на овој закон.

Член 40

При вршењето на санитарниот надзор на државната граница, овластените работници на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството мораат да имаат посебна легитимација со која се утврдува нивното службено својство.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 41

Органите на внатрешните работи, во рамките на својата надлежност, се должни на надлежниот орган за работите на здравството односно на санитарниот инспектор, на неговото барање, да му укажат помош, ако при спроведувањето на санитарно-хигиенските и другите мерки пропишани или наредени според овој закон наиде на отпор или спротивставување, или таков отпор односно спротивставување основано може да се очекува.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок здравствена организација:

1) ако во определениот рок не поднесе пријава за заболување или смрт од заразна болест, за епидемија, за лачење на бацили на определена заразна болест, за повредување од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно, или ако не поднесе пријава кога се сомнева дека постои заболување од определена заразна болест (член 9 став 1);

2) ако не ја извести надлежната ветеринарска организација на здружен труд односно органот надлежен за работите на ветеринарството за постоењето на заболување од определена заразна болест (член 10 став 1);

3) ако не изврши имунизација, серопрофилактика или хемиопрофилактика, или ако не ја изврши на начин предвиден со закон и со други прописи донесени врз основа на закон (чл. 21, 22, 23 и 24);

4) ако не ги преземе пропишаните мерки за спречување и отстранување на натамошното ширење на заразата или најнужните санитарно-хигиенски мерки што ги бара природата на болеста, или ако не обезбеди услови и не спроведува соодветни санитарно-хигиенски мерки за заштита од куќни инфекции (член 31).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во здравствената организација.

Член 43

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не ја спроведе опшната мерка за заштита од заразна болест кога за тоа е должна според програмата на надлежната општествено-политичка заедница или кога не ќе ја спроведе во рокот определен со таа програма (член 4 ст. 2 и 3);

2) ако лицето што е заболено од определена заразна болест, а не се наоѓа на лекување во здравствена организација, не го изолира во за тоа определени простории (член 12 став 5);

3) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација кога е должна да ја изврши (чл. 14, 15 и 16);

4) ако прими на работа односно задржи на работа лице за кое е утврдено дека е заболено од определена заразна болест или дека лачи бацили на таква болест, или ако не обезбеди повремени здравствени прегледи на вработените лица во текот на вршењето на определени дејности (чл. 17, 18 и 19);

5) ако не му овозможи на надлежниот орган на управата, на здравствена организација или на здравствен работник да ги врши пропишаните прегледи, да зема материјал за прегледи или да презема други мерки за спречување или отстранување на заразните болести (член 32);

6) ако не постапи по извршно решение на надлежниот орган за работите на санитарниот надзор со кое е наредено преземање на определени мерки за заштита од заразни болести (чл. 35 и 36).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд односно во друго правно лице.

Член 44

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок ветеринарска организација на здружен труд ако не ја извести веднаш надлежната здравствена организација односно надлежниот орган на управата за работите на здравството — за секое утврдено заболување или повисување на животното од беснило (член 10 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во ветеринарската организација на здружен труд.

Член 45

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако одбие да се изолира во за тоа определени здравствени организации односно објекти кога ќе заболел од определена заразна болест (член 12);

2) ако не обезбеди вршење на дезинфекција, дезинсекција или дератизација кога е обврзан на тоа (чл. 14, 15 и 16);

3) ако прими на работа односно задржи на работа лице за кое е утврдено дека е заболено од определена заразна болест или дека лачи бацили на таква болест, или ако не обезбеди повремени здравствени прегледи на лицата што вршат определени дејности (чл. 17, 18 и 19);

4) ако за време на траењето на здравствениот надзор секојдневно не ѝ се јавува на определена здравствена организација или одбие да се подложи на потребните здравствени прегледи (член 25 став 3);

5) ако ископување или пренос на умрено лице не изврши на начин предвиден со закон и со други прописи донесени врз основа на закон или ако изврши пренос без одобрение од надлежниот орган (член 27);

6) ако не ги исполни санитарните и други услови определени со закон и со други прописи на надлежниот орган во врска со заминување во земји во кои постојат колера, чума, големи сипаници или жолта треска или по враќањето од тие земји (член 30);

7) ако не му овозможи на надлежниот орган на управата, на здравствена организација или на здравствен работник да ги врши пропишаните прегледи, да зема материјал за прегледи или да презема други мерки за спречување или отстранување на заразните болести (член 32);

8) ако не постапи по извршно решение на надлежниот орган за работите на санитарниот надзор, со кое е наредено преземање на определени мерки за заштита од заразни болести (чл. 35 и 36).

За дејствието од точка 1 на став 1 на овој член ќе се казни со паричната казна предвидена во тој став родителот односно старателот кога обврската се однесува на малолетник, ако ја пропуштил должноста да се грижи за малолетникот.

Член 46

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако врши определени дејности без претходен здравствен преглед или ако одбие да се подложи на определени здравствени прегледи при влегување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, или одбие да се подложи на повремени здравствен преглед во текот на вршењето на определена дејност (чл. 17 и 18);

2) ако одбие имунизација, серопротифилакса односно хемиопротифилакса против определени заразни болести (чл. 21, 22, 23 и 24).

За дејствието од точка 2 на став 1 на овој член ќе се казни со парична казна предвидена во тој став родителот односно старателот кога обврската се однесува на малолетник, ако ја пропуштил должноста да се грижи за малолетникот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Се овластува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството да утврдува нормативи и стандарди во областа на спречувањето и отстранувањето на заразните болести и да донесува поблиски прописи:

1) за мерките за заштита од внесување и за отстранување на колера, чума, големи сипаници, жолта треска и маларија и да ги пропише прекршоците за повреда на тие прописи;

2) за начинот на пријавување на заразните болести;

3) за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразните болести и за лицата што подлежат на таа обврска;

4) за условите и начинот на ископување и пренесување на мртовци преку границата или од територијата на една република односно автономна покраина на територијата на друга република односно автономна покраина;

5) за условите и начинот на водење податоци за лабораториски испитувања и за давање известувања за причинителите на одделни заразни болести и за прекршоците за повреда на тие прописи (член 6).

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува поблиски прописи:

1) за начинот на пријавување на заразните болести од страна на воените здравствени установи;

2) за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразните болести на воени лица, на ученици во воените гимназии и на граѓански лица на служба во Југословенската народна армија.

888.

Врз основа на член 20 од Законот за измени и дополненија на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на IV седница од 22 септември 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства.

Пречистениот текст на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства ги опфаќа: Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Законот за дополнително на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/78), и Законот за измени и дополненија на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), во кои е означен делот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 378/9

22 септември 1978 година

Београд

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на
Сојузниот собор на
Собранието на СФРЈ,
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

(Пречистен текст)

I. Општи одредби

Член 1

Ревалоризацијата е усогласување на вредноста на предметите што претставуваат основни средства и на предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка, искажани во книговодството на корисникот на општествени средства, со просечните пазарни цени на тие предмети во годината за која се врши ревалоризацијата (во натамошниот текст: ревалоризација).

Со предметите што претставуваат основни средства од став 1 на овој член се издначуваат, во смисла на овој закон, недвижните и подвижните предмети што претставуваат средства на опрема кај органите и организациите на општествено-политичките заедници и други државни органи, општествено-политичките организации и други општествени и самоуправни организации и заедници, а со предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка се издначуваат недвижните и подвижните предмети на општествениот стандард за потребите на работните заедници во тие органи, организации и заедници.

Според одредбите на овој закон ревалоризацијата се врши за предметите од став 1 на овој член

што се користат за вршење на дејноста на територијата на странска држава, со тоа што на обврската за ревалоризација подлежи динарската вредност на тие предмети и што обврската за ревалоризација ја извршува корисникот на општествени средства во чијшто состав се наоѓа организацијата односно работната единица која предметите ги користи за вршење на дејноста на територијата на странска држава.

Член 2

Ревалоризацијата ја спроведуваат корисниците на општествени средства, и тоа:

1) основните и други организации на здружен труд, нивните заедници и други форми на здружување на организациите на здружен труд, земјоделските и други задруги, заедниците на осигурување на имоти и лица, банките и други финансиски организации;

2) самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, стопанските комори и службите на општественото книговодство;

3) работните заедници во организациите на здружен труд што вршат работи за повеќе основни или други организации на здружен труд во нивниот состав и во земјоделските и други задруги, работните заедници во организациите на деловно здружување, работните заедници во банки и други финансиски организации, работните заедници во заедници на осигурување на имоти и лица и работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија;

4) органите и организациите на општествено-политичките заедници и други државни органи, како и општествено-политичките организации и други општествени организации.

Член 3

Договорните организации на здружен труд вршат ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка што се во општествена сопственост.

Член 4

Корисникот на општествени средства во основање врши ревалоризација само на предметите што се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 5

Корисникот на општествени средства спрема кого се спроведува постапка за ликвидација или стечај не врши ревалоризација според овој закон.

Член 6

За предметите што се водат како заеднички основни средства или средства за заедничка потрошувачка, ревалоризација врши корисникот на општествени средства кај кого се наоѓаат такви предмети.

Одредбата на став 1 од овој член се однесува на градежните објекти и на предметите на опремата прибавени од парични и други средства здружени во организација на здружен труд, како и на градежните објекти и предметите на опремата прибавени од парични и други средства што странски лица ги вложиле во домашна основна или друга организација на здружен труд.

II. Предмет на ревалоризацијата

Член 7

Како основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка, на обврската за ревалоризација, според овој закон, подлежат: градежните објекти, предметите на опремата, долгогодишните

насади, плантажите на дрвја, основните стада, шумите и земјиштата.

Предметите од став 1 на овој член во изградба односно во подигање, во доградба или реконструкција, не подлежат на обврската за ревалоризација за времето додека трае нивната изградба односно подигање, доградба или реконструкција.

Во смисла на овој закон, се смета дека изградбата односно подигањето, доградбата или реконструкцијата е завршена кога предметите се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 8

Од обврската за ревалоризација се изземаат:

- 1) рудни наоѓалишта и експлоатациони подрачја на руди и други материјали;
- 2) споменици на културата;
- 3) книги и предмети на архивска граѓа;
- 4) предмети од музејска вредност, слики, скулптури и други дела од ликовната уметност, како и предметите што како природни реткости или други вредности се ставени под посебна општествена заштита;
- 5) предмети наменети за потребите на народната одбрана цивилната заштита, јавната и државната безбедност;
- 6) вложувања за прибавување право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг, право на користење на производствено-техничка документација, право на располагање со основни средства односно со средства за заедничка потрошувачка што му припаѓаат на друг корисник на општествени средства, како и вложувања што служат за стекнување вредност на иновации и други потрајни унапредувања на условите на трудот и на производството (студии, анализи, проекти и сл.);
- 7) основачки вложувања.

Член 9

Согласно со самоуправен општ акт односно со општ акт на корисникот на општествени средства, од обврската за ревалоризација можат да се изземат:

- 1) предмети чијшто век на траење, определен со примена на стапката на амортизација утврдена со сојузен закон, истекол во целост;
- 2) предмети што, поради физичката дотрасност или техничката застареност, се расходуваат односно по основ на расходување се ставени трајно вон од употреба.

Член 10

На обврската за ревалоризација според овој закон подлежат и шуми, станбени згради и станови во општествена сопственост, ако со републички односно со покраински закон не е определено поинаку.

III. Постапка за ревалоризација

Член 11

Ревалоризацијата се спроведува со состојбата на 31 декември во годината во која се исполнети условите предвидени со овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка чијашто изградба односно подигање, доградба или реконструкција траела подолго од две години, се врши во годината во која тие средства се ставени во употреба односно во која тие средства се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 12

Основица за ревалоризација на средствата претставува набавната и отпишаната вредност на предме-

тите што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка, искажана во книговодството на корисникот на општествени средства, со состојбата на 31 декември во годината за која се врши ревалоризацијата. Основица за ревалоризацијата на земјиште претставува просечната прометна цена на земјиштето искажана во книговодството на корисникот на општествени средства на 31 декември на онаа година за која се врши ревалоризацијата.

Ако предметите што претставуваат основни средства односно средства за заедничка потрошувачка се ревалоризирани во поранешните години, основица за ревалоризација на набавната вредност претставува нивната вредност утврдена со претходната ревалоризација.

За предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка што се произведени во сопствена режија, како и за предметите што како основни средства или како средства за заедничка потрошувачка се преземени без надомест или со делумен надомест, основица за ревалоризација на набавната вредност претставува вредноста утврдена со процена според пазарните цени за исти или слични предмети во годината во која предметите се стечени односно прибавени.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член, основица за ревалоризација на градежните објекти, вклучувајќи ги и станбените згради и на долгогодишните насади вклучувајќи ги и плантажите на дрвја, претставуваат вредностите од став 1 на овој член, намалени за трошоците на прибавувањето и за трошоците за уредување на земјиштето на кое се наоѓаат тие објекти, односно насади — ако овие трошоци се содржани во вредностите на тие објекти односно насади.

Основица за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка чиешто прибавување е финансирано од странски кредит претставуваат вредностите од став 1 на овој член, намалени за износот на курсната разлика утврдена со пресметување на обврските по странскиот кредит врз основа на прописите за промена на курсот на динарот — ако такви курсни разлики се содржани во тие вредности.

Член 13

Ревалоризација на предмети на опрема и на градежни објекти, како и на станбени згради и станови во општествена сопственост за коишто со републички односно покраински закон не е определено поинаку се врши со примена на коефициентите определени според индексите на цените што ги утврдува Сојузниот завод за статистика, а ревалоризација на другите основни средства (основни стада, долгогодишни насади, шуми и земјишта) — врз основа на податоците за цените од документацијата со која располага корисникот на општествени средства или документација што му е достапна на корисникот на општествени средства.

Под документација што, во смисла на став 1 од овој член, се користи за утврдување на податоците за цените се подразбираат: фактури за набавка на предметите од тој став, купопродажни и други договори склучени по повод тие предмети, ценовници на производителите и на испорачувачите на тие предмети, како и пресметковните ситуации на изведувачите на работите.

Член 14

Сојузниот завод за статистика ги утврдува годишните индекси на цените за предметите на опрема и за градежните објекти според групи во кои се распоредени предметите на опрема и градежните објекти.

Годишните индекси на цените од став 1 на овој член се утврдуваат за периодот од 1 јули на прет-

ходната до 30 јуни на тековната година во однос на претходните 12 месеци, а се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, најдоцна до 15 ноември на тековната година.

Сојузниот извршен совет ќе ги определи групите на опреми и на градежни објекти за утврдување на индексите на цените од став 1 на овој член.

Член 15

Предметите на опрема и градежните објекти што не се распоредени во ниедна од посебните групи за ревалоризација, а чија ревалоризација не може да се изврши врз основа на податоците за цените од документацијата на корисникот на општествени средства се ревалоризираат со примена на индексот на цените утврден за групата во која се распоредени слични предмети.

Сличноста на предметите се определува според видот на материјалот од кој се произведени предметите и намената за која служат.

Член 16

Ревалоризација на основни стада, на долгогодишни насади и на плантажи на дрвја се врши според просечната пазарна цена на тие средства на подрачјето на кое се наоѓаат.

Ако со републичкиот односно со покраинскиот закон не е определено поинаку, ревалоризација на вредноста на шумите се врши врз основа на коефициентите утврдени според податоците за просечната прометна цена на дрвната маса што ја содржи шумата, зголемена за прирастот остварен од шумата односно од последната ревалоризација до крајот на годината за која се врши ревалоризацијата и за износот на други користи што се остваруваат од шумата.

Количеството на дрвната маса што ја содржи шумата, старосната и друга структура на дрвната маса во шумата од значење за нејзината прометна цена, како и прирастот на шумата и друга корист што се остварува од шумата, се утврдува според критериумите содржани во шумско-стопанската основа односно во одлуката со која се заменува шумско-стопанската основа.

Член 17

Ревалоризација на земјиште во општествена сопственост се врши според просечната прометна цена за исто или за слично земјиште на подрачјето на кое се наоѓа земјиштето остварена во годината за која се врши ревалоризацијата.

Просечната прометна цена на градежно земјиште се утврдува според критериумите врз основа на кои во општината на чијашто територија се наоѓа земјиштето, се определува височината на надоместот за таквото земјиште согласно со прописите за експропријацијата односно со прописите за ограничувањето или за одземањето на правото на располагање со таквото земјиште.

Просечната прометна цена на земјоделско земјиште, како и просечната прометна цена на друго земјиште, се утврдува според критериумите врз основа на кои надлежниот орган на управата ја утврдува основницата за наплата на данокот на промет за исто или за слично земјиште во годината за која се врши ревалоризацијата.

Како градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште во градови и населби од градски карактер, како и земјиште вон од градовите и населбите од градски карактер на кое се наоѓаат градежни објекти во изградба во општествена сопственост.

Како земјоделско земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште што наменски служи за вршење полјоделско, градинарско, лозарско, овоштарско и сточарско производство,

Како друго земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште што не е обработливо, земјиште што служи за лов и риболов, земјиште што наменски служи за подигање на шуми и плантажи на дрвја, како и земјиште за спортско-рекреативни цели вон од градови и населби од градски карактер.

Член 18

Рударски работи и други специфични објекти во рударството се ревалоризираат на начинот утврден со самоуправен општ акт односно со општ акт на корисникот на општествени средства.

Член 19

Ревалоризација на средствата според овој закон задолжително се спроведува кога ќе се утврди дека помеѓу вредноста на предметите што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка, искажана во книговодството на корисникот на општествени средства и просечните пазарни цени за исти или слични средства постои разлика поголема од 10%.

За градежните објекти и за предметите на опрема, разликата од став 1 на овој член се утврдува врз основа на годишните индекси на цените што за соодветни групи ги утврдил Сојузниот завод за статистика, а за други основни средства (основни стада, долгогодишни насади, шуми и земјишта) — врз основа на податоците за цените од документацијата со која корисникот на општествени средства располага или од документацијата што е достапна за корисникот на општествени средства.

За градежните објекти и предметите на опрема, ако разликата поголема од 10% се остварува во период од две или повеќе години, вкупниот износ на разликата што служи за спроведување на задолжителна ревалоризација се утврдува со множење на годишните индекси на цените на соодветната група што ги утврдил Сојузниот завод за статистика за сите изминати години, почнувајќи од годината во која набавката (прибавувањето) односно последната ревалоризација е извршена до крајот на годината за која се врши ревалоризацијата.

Член 20

Ако вредноста на предметите што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка не е искажана во книговодството, корисникот на општествени средства ја утврдува вредноста на таквите предмети според просечните пазарни цени за исти или слични предмети на 31 декември во годината за која се врши ревалоризација и таа вредност ја искажува во своето книговодство.

Член 21

Корисникот на општествени средства може да врши ревалоризација и кога разликата помеѓу вредноста во која предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка се водат во неговото книговодство и просечните пазарни цени на таквите предмети е 10% или помалку од тоа.

IV. Резултати од ревалоризацијата

Член 22

Вредноста на предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, утврдена со ревалоризација се искажува во книговодството на корисникот на општествени средства под 31 декември во годината за која се врши ревалоризација (во натамошниот текст: резултат од ревалоризацијата).

Правата и обврските што произлегуваат од резултатот од ревалоризацијата течат од 1 јануари наредната година.

Член 23

Во книговодството на корисникот на општествени средства, во рокот предвиден за донесување на завршната сметка, резултатот од ревалоризацијата се искажува според видовите, категориите и групите предмети врз кои е остварен, со тоа што посебно се искажува резултатот од ревалоризацијата за предметите што претставуваат основни средства а посебно за предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка.

Износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за група предмети како целина — корисникот на општествени средства го распоредува на одделни предмети од истата група, на начинот утврден со неговиот самоуправен општ акт односно општ акт.

Член 24

Износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за предметите што претставуваат основни средства се внесува во сопствени извори на деловни средства односно на соодветни извори на средства кај органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој закон, а износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка — се внесува во сопствени извори на средства за заедничка потрошувачка.

Член 25

Корисникот на општествени средства, заедно со завршната сметка доставува до Службата на општествено книговодство податоци за резултатот од ревалоризацијата остварен за одделни видови, категории и групи предмети што претставуваат основни средства односно средства за заедничка потрошувачка, како и податоци за внесување на износот на резултатот од ревалоризацијата во сопствени извори на деловни средства односно на соодветни извори на средства кај органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој закон, и сопствени извори на средства за заедничка потрошувачка.

Член 26

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека ревалоризацијата не е извршена според одредбите на овој закон, со решение ќе воспостави законита односно исправна состојба на ревалоризацијата во смисла на одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

V. Казнени одредби

Член 27

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства, освен општествено-политичка заедница и државен орган, ако не ја спроведе ревалоризацијата во случаите од чл. 19 и 20 на овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 28

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства, освен општествено-политичка заедница и државен орган:

1) ако не спроведе ревалоризација врз предметите што подлежат на обврската за ревалоризација (чл. 7 и 10);

2) ако постапката за ревалоризација не ја спроведе на начинот пропишан со овој закон (чл. 11 до 13 и чл. 15 до 18);

3) ако резултатите од ревалоризацијата не ги утврди или не ги искаже на начинот пропишан со овој закон или ако податоците за ревалоризација не ги достави до Службата на општественото книговодство (чл. 22 до 25).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 29

Предметите на опрема и градежните објекти стечени до 31 декември 1975 година се ревалоризираат со состојбата на 31 декември 1975 година.

Ревалоризација на предметите на опрема и на градежните објекти од став 1 на овој член ќе се изврши со примена на коефициентите утврдени врз основа на податоците за движењето на цените според годишните на набавката.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди, најдоцна до 31 октомври 1975 година, и ќе ги објави во „Службен лист на СФРЈ“, коефициентите за ревалоризација на предметите на опрема и на градежните објекти од став 1 на овој член.

Член 30

Основните стада, долготгодишните насади и земјиштата во општествена сопственост како и шумите во општествена сопственост за кои со републички односно со покраински закон не е определено поинаку, се ревалоризираат со состојбата на 31 декември 1975 година, на начинот пропишан во чл. 16 и 17 од овој закон.

Член 31

Утврдување и искажување на резултатите од ревалоризацијата за средствата од чл. 29 и 30 на овој закон се врши на начинот определен во чл. 22 до 25 на овој закон, со тоа што резултатите од ревалоризацијата се искажуваат во деловните односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства под 31 декември 1975 година, а правата и обврските по основ на тие резултати течат од 1 јануари 1976 година.

Член 32

Се овластува сојузниот секретар за финансии да го пропише начинот на утврдување, искажување и распоредување на резултатите од ревалоризацијата, како и начинот на доставување до Службата на општественото книговодство на податоците за спроведување на ревалоризацијата за потребите на општествената евиденција.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75) престанува да важи член 4 од Законот за утврдување и пресметување на резултатите од ревалоризацијата, како и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/72 и 22/75).

Износот на амортизацијата по завршната сметка за 1975 година, пресметан со примена на стапките утврдени во член 28 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), ќе се зголеми за остварениот просечен по-

раст на цените на средствата за работа и на градежните услуги во 1975 година, што го утврдил и објавил Сојузниот завод за статистика.

Органите на управување на основните организации на здружен труд на електростопанството и на железничкиот сообраќај можат да одлучат одредбата од став 2 на овој член да не ја применуваат врз завршната сметка за 1975 година.

889.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ

1. Во Одлуката за максималните цени на јагленот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78) по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Производителските организации на здружен труд — производители на јаглен, покрај зголемувањето на цените според точка 1 од оваа одлука, можат своите постојни продажни цени, при задржување на постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%, и тоа само за следните видови и квалитети на јаглен: камен јаглен, мрк јаглен и лигнит над 2300 kcal.

Зголемувањето на цените според одредбата од став 1 на оваа точка не може да биде основ за зголемување на цените според самоуправните спогодби склучени според точка 2 на оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 810
19 октомври 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

890.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Zeit“ број 39 од 22 септември 1978 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/743
16 октомври 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

891.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Welt am sonntag“ број 39 од 24 септември 1978 година што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/749
16 октомври 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

892.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА ВОДА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мора да ги исполчува природна минерална вода како и минималните услови за обезбедување и запазување на квалитетот и хигиенската исправност на природна минерална вода во текот на производството и прометот.

Член 2

Под квалитет на природна минерална вода, во смисла на овој правилник, се подразбираат физичко-хемискиот состав и органолептичките особини на природна минерална вода.

Под производство на природна минерална вода, во смисла на овој правилник се подразбираат сите дејствија што се применуваат во текот на добивањето, доведувањето до местото на полнењето, полнењето и пакувањето на природна минерална вода.

Под промет на природна минерална вода, во смисла на овој правилник се подразбираат сите дејствија со природна минерална вода од моментот кога е завршено нејзиното полнење и пакување во пропишаната амбалажа на до продажбата на крајниот потрошувач.

Член 3

Природна минерална вода може да се пушта во промет само во оригинално пакување.

Под оригинално пакување на природна минерална вода, во смисла на овој правилник се подразбира пакување со кое се обезбедуваат нејзината оригиналност, квалитет, хигиенска исправност и декларираното нето количество до нејзината потрошувачка.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат на прометот на природна минерална вода што се употребува како заштитно средство при работата под отежнати услови, при лекување и сл.

Член 4

Природната минерална вода која се пушта во промет во оригинално пакување мора врз обвиската, садот или етикетата да има декларација на јазичите и писмата на народите на Југославија.

Декларацијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив на природна минерална вода и трговско име, ако водата има име;
- 2) фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд која произведува природна минерална вода;
- 3) место и датум на потпишувањето;
- 4) нето количество (маса, односно зафатнина) на природна минерална вода;
- 5) име на изворот ако изворот има име;
- 6) карактеристични податоци добиени со хемиска анализа на природна минерална вода во mg/lit, податоци за вкупната минерализација и јаглерод диоксид, како и датум на извршената анализа;

7) податоци за дејството на природна минерална вода врз човечкото здравје, а особено препораката на природна минерална вода како средство кое има povolno дејство врз здравјето, како и датум и назив на овластената организација на здружен труд што го утврдила тоа.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Декларацијата не смее да содржи ознаки (називи, слики, цртежи и сл.) кои би можеле да го доведат во заблуда потрошувачот во поглед на потеклото и квалитетот на природна минерална вода.

Член 5

Од нето количеството на природна минерална вода декларирано во смисла на член 4 став 2 точка 4 на овој правилник, се дозволуваат отстапувања ($\pm$), и тоа:

Декларирана нето маса	Максимално дозволени отстапувања
g или ml	%
1000	2.5
500	3.0
330	4.0
250	5.0

Просек од најмалку 10 пакувања на природна минерална вода мора да ѝ одговара на декларираната маса односно зафатнина.

Член 6

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз увезените природни минерални води што се пуштаат во промет на домашниот пазар, како и врз природни минерални води што се извезуваат, ако со важечките прописи не е определено поинаку.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, одредбите на овој правилник нема да се применуваат врз природна минерална вода наменета за извоз, ако прописите на земјата увозничка

или обичаите на странскиот пазар бараат отстапување од условите во поглед на квалитетите прописани со овој правилник.

Член 7

Како природна минерална вода може да се пушта во промет вода од подземан слој или наоѓалиште, која блика на површина од еден или повеќе извори, кладенци, односно изворишта, природни или дупчени, која се одликува со карактеристични органолептички особини и физичко-хемиски состав и која е бактериолошки исправна а има povolno дејство врз здравјето на човекот.

Природна минерална вода во еден литар содржи најмалку 1000 mg цврсти растворени состојки. Содржината на јаглерод диоксид (CO_2) во природна минерална вода не смее да биде поголема од 4 g/lit.

Член 8

Дозволеното отстапување од физичко-хемискиот состав на природна минерална вода означено во декларацијата може да биде до $\pm 15\%$ сметано врз вкупните состојки наведени во декларацијата.

Член 9

Природна минерална вода може да има карактеристичен мирис и вкус кои потекуваат од нејзиниот физичко-хемиски состав.

Член 10

Дејството на минерална вода врз човековото здравје го утврдува овластената организација на здружен труд.

Член 11

Природна минерална вода може да се подложи на постапки за сепарација на нестабилните елементи, оксидација со воздух, кислород или озон, декартација или филтрација, ако тавки постапки не доведуваат до промена на битните особини на природна минерална вода.

Од природна минерална вода можат со физички постапки целосно или делумно да се отстранат растворените и слободните гасови.

На природна минерална вода може да се додава јаглерод диоксид, кој потекува од извор на природна минерална вода, односно кој има исти органолептички особини и физичко-хемиски состав како и јаглерод диоксид од природна минерална вода кон која се додава.

Член 12

Природна минерална вода која се пушта во промет во оригинално пакување, се доведува до местото на полнењето само со цевоводи.

Цевоводите од став 1 на овој член и садовите, односно резервоарите за собирање природна минерална вода, мораат да бидат изработени од материјал дозволен во прехранбената индустрија.

Член 13

Природна минерална вода се пакува во амбалажа чии карактеристики се утврдени со приписите за југословенските стандарди.

Член 14

Дозволено е мешање на природна минерална вода од повеќе извори на едно изворишно подрачје, со ист или сличен физичко-хемиски состав, во кој случај природната минерална вода има назив на еден од изворите, односно изворишното подрачје.

Член 15

Природна минерална вода се чува во темни и студени простории.

Член 16

Заради обезбедување на квалитетот и заштита на потрошувачите, најмалку еднаш во три години мора да се изврши комплетна анализа на природна минерална вода од одделни извори.

Анализата од став 1 на овој член се врши во пократки временски интервали:

- 1) ако се врши промена во каптажата на изворот;
- 2) ако се промени позначително режимот на користењето на изворот, односно извориштето, што има за последица промена на вкупниот хемиски состав, поголем од ± 15 ;
- 3) ако се утврди дека за тоа постојат други оправдани причини.

Член 17

Квалитетот на природна минерална вода се утврдува со целосна анализа на минерална вода од определен извор, кладенец, односно извориште, како и на самиот извор, кладенец, односно извориште.

Целосната анализа од став 1 на овој член опфаќа:

а) физички, хемиски и физичко-хемиски испитувања, со кои се тврдуваат:

- 1) изобилноста на изворот;
- 2) температурата на водата на местото на бликањето и температурата на средината;
- 3) електричната спроводливост на температура од 20°C;
- 4) специфичната тежина на температура од 20°C;
- 5) концентрацијата на јоните на водород (pH) на температура од 20°C;
- 6) анјоните и катјоните;
- 7) нејонизираниите елементи;
- 8) радиоактивноста на местата на бликањето, односно полнењето;
- 9) присуството на радиум (Ra) и радон (Rn) ако постои радиоактивност;
- б) микробиолошки испитувања со кои се утврдува дали испитуваната минерална вода им одговара на пропишаните бактериолошки услови за вода за пиење.

Член 18

Хемиската анализа на природна минерална вода го опфаќа определувањето на следните состојки: натриум, калиум, литиум, амониум, калциум, магнезиум, железно, алуминиум, манган, стронциум, јаглеродна киселина, хлориди, сулфати, бромиди, јодиди, фенориди, нитрати, фосфорна киселина, метаборна киселина, силициумова киселина, јаглерод диоксид, водород сулфид и други карактеристични состојки ако се во прашање лековити минерални води.

Со квалитативна анализа на природна минерална вода која се врши заради испитување на присуството на олово, цинк, бакар, фенол и сл. мора да се определи токсичноста на тие состојки.

Резултатите од испитувањата мораат да бидат изразени во mg/kg, mval/kg или mval/%.

Член 19

Организацијата на здружен труд што произведува природна минерална вода е должна пред пуштањето во промет да провери дали природната минерална вода им одговара на условите и барањата пропишани со овој правилник.

Член 20

Контролата на квалитетот на природна минерална вода во прометот, се врши на ист начин како и контролата на квалитетот на другите животни намирници.

Член 21

За земањето на мостри за контрола на квалитетот на природна минерална вода во промет се составува записник.

Записникот за земање мостри мора да ги содржи особено следните податоци:

- 1) назив на природна минерална вода од која се земаат мостри;
- 2) цел на земањето на мострите;
- 3) фирма, односно назив на организацијата на здружен труд што се занимава со промет на природна минерална вода;
- 4) опис на природната минерална вода од која се земени мострите;
- 5) начин на земањето на мострите;
- 6) начин на складирање и чување на природна минерална вода;
- 7) назначување на други околности кои можат да бидат од значење за квалитетот на природна минерална вода;
- 8) датум и време на земањето на мострите;
- 9) затечено количество на водата од која е земена мострата.

Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од чл. 74, 74а, 75, 76, 81, 82 и 82а на Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијалаци, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63, 25/65, 45/71, 59/72, 41/73, 25/75, 18/77 и 53/78) чии одредби се применуваат како одредби на Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијалаци, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78).

Член 23

Овој правилник влегува во сила по истекот на деведесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 16-3238
29 јуни 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

893.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78) и член 7 став 2 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОСЕБНА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВО ПОГЛЕД НА ДОЛЖЕЊАТА И ПОБАРУВАЊАТА СПОРЕД ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во ната-

мошниот текст: народната банка) на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружен труд која склучила договор за долгорочна производствена кооперација со странско лице (во наредниот текст: домашен кооперант), води посебна евиденција и контрола во поглед на должењата и побарувањата според секој договор за долгорочна производствена кооперација, кој е одобрен и запишан во посебен регистар кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, на начинот пропишан со оваа одлука.

Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија води посебна евиденција и контрола според договорите за долгорочна производствена кооперација кои се одобрени и запишани во посебен регистар кај Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

2. Евиденциите од точка 1 на оваа одлука содржат податоци за работите што ги опфаќаат договорите за долгорочна производствена кооперација и овозможуваат увид и контрола на извршувањето на работите од тие договори.

3. Евиденциите од точка 1 на оваа одлука се водат на Образецот бр. 1 кој е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Податоците што се внесуваат во евиденциите се земаат од царинските декларации на извозот и увозот на делови и производи и од месечните прегледи на вкупниот извоз и увоз на делови и производи.

4. При приемот на пријавата за склучен договор за надворешнотрговски промет што ја поднесува домашен кооперант, народната банка врши контрола дали деловите и производите што се увезуваат, односно извезуваат се предмет на договор за долгорочна производствена кооперација склучен со странско лице.

Контролата се врши врз основа на спецификацијата на стоките што е составен дел на договорот, како и согласноста што ја издава надлежниот орган истовремено со одобрувањето на договорот. Ако домашен кооперант работите на извоз, односно увоз ги врши преку регистриран извозник, односно увозник, народната банка до која извозникот, односно увозникот поднесува пријава за склучен договор за надворешнотрговски промет врши контрола врз основа на потврдата од народната банка надлежна за домашниот кооперант, ако народната банка надлежна за домашниот кооперант не е истовремено надлежна и за извозникот, односно увозникот.

5. Народната банка ја утврдува спогодбено со домашниот кооперант височината на износот до кој може да должи, односно да побарува на конткорентната сметка, и тоа пред истекот на календарската година за наредната година.

Првото барање за утврдување на височината на износот од став 1 на оваа точка го поднесува домашниот кооперант до народната банка заедно со пополнетиот Образец бр. 2, кој е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

При утврдувањето на височината на износот се земаат предвид податоци за:

1) договорената вредност на извозот, односно увозот на делови и производи за наредната година по месеци, односно по тримесечја;

2) должината на рокот потребен за производство и подготвување за извоз односно увоз на делови и производи.

6. За наредните години домашниот кооперант поднесува барање за утврдување на височината на

износот до кој може да должи односно побарува на конткорентната сметка, и тоа пред истекот на календарската година за наредната година.

Кон барањето за утврдување на височината на износот од став 1 на оваа точка, домашниот кооперант поднесува до народната банка и пополнет образец бр. 2.

При утврдувањето на височината на износот, покрај податоците од точка 5 на оваа одлука, се земаат предвид и податоци за:

1) извршениот извоз, односно увоз на делови и производи во тековната година — за единаесет месеци и за договорениот извоз, односно увоз — за декември тековната година;

2) салдото на крајот на секој месец.

7. Домашен кооперант за секоја работа на извоз и увоз на делови и производи во рамките на договорот за долгорочна производствена кооперација, што му ја доверува на регистриран извозник, односно увозник, поднесува барање до народната банка кај која е депониран договор за долгорочна производствена кооперација, да му издаде потврда на Образецот бр. 3, кој е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. Врз основа на таа потврда, регистрираниот увозник односно извозник поднесува кај надлежната народна банка пријава за склучен договор за надворешнотрговскиот промет.

Со потврдата од став 1 на оваа точка се потврдува и товарењето на правото на увоз на делови и производи врз основа на согласност од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

8. Правдањето и поврзувањето на наплатите и плаќањата извршени преку конткорентната сметка по пријавите за склучен договор за надворешнотрговскиот промет, народната банка ги врши врз основа на месечните прегледи на вкупниот извоз и увоз на делови и производи во претходниот месец.

Правдање на извршениот извоз и увоз на делови и производи од договорот за долгорочна производствена кооперација преку регистриран извозник, односно увозник се врши врз основа на потврдата што ја издава надлежната народна банка за домашниот кооперант на Образецот бр. 4, кој е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Податоците што се запишуваат во потврдата од став 1 на оваа точка се земаат од фактурите и другите документи врз основа на кои е спроведено книжење врз конткорентната сметка, со тоа што истите се срамнуваат и се споредуваат со другата документација што домашниот кооперант ја доставува до надлежната народна банка.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на водење евиденција и контрола на извршувањето на работите по договорите за долгорочна производствена кооперација помеѓу организациите на здружен труд и странските лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78).

10. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 58
12 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Образец бр. 1

Договор за долгорочна производствена
кооперација склучен помеѓу:

(назив на домашниот кооперант)

(назив на странскиот кооперант)

Рок на траењето на договорот:
од _____ до _____

Евиденционен број на договорот _____

Решение на СКЕИ за регистрација на договорот
бр. _____ од _____

Согласност на СКЕИ за увоз и извоз на делови и
производи бр. _____ од _____

Износ од едногодишната испорака

(означен во девиза)

Спогодбено утврден износ на должење односно
побарувањето _____
(означен во девиза)

ЕВИДЕНЦИЈА

ЗА ИЗВРШЕНИОТ ИЗВОЗ И УВОЗ НА ДЕЛОВИ И ПРОИЗВОДИ ВО РАМКИТЕ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА СО ПЛАЌАЊЕ ПРЕКУ КОНТОКОРЕН-
ТНА СМЕТКА

ИЗВОЗ					УВОЗ					Забелешка
Реден број	Број и датум на заклучо- кот	Број на ца- ринската де- кларација	Датум на царинењето	Вредност на извозот	Број и датум на заклучо- кот	Број на ца- ринската де- кларација	Датум на ца- риненењето	Вредност на увозот	Салдо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Образец бр. 2

(назив и седиште на организацијата на здружен
труд)

(назив и седиште на странскиот кооперант)

ПРЕГЛЕД
НА ДОГОВОРЕНИОТ, ОДНОСНО ИЗВРШЕНИОТ ИЗВОЗ И УВОЗ

(Валута _____)

Месец	Извоз	Увоз	Салдо	
			долговно	побарувачно
Салдо од претходната година				
Јануари				
Февруари				
Март				
Април				
Мај				
Јуни				
Јули				
Август				
Септември				
Октомври				
Ноември				
Декември				
Вкупно:				

Забелешка:

Во барањето се наведуваат и:

- должината на рокот потребен за производство и подготовка за извоз, односно увоз, со образложение;
 - предлог на организацијата на здружен труд за утврдување на височината на износот до кој може да должи, односно да побарува на конткорентната сметка. Износот се дава во валутата во која се водат конткорентните сметки, со образложение зошто се бара назначениот износ.
- Салдото од претходната година се внесува во овој преглед кога е во прашање продолжување на плаќањето и наплатата преку конткорентна сметка.

(место и датум)

(М.П.)

(потпис на овластеното лице)

Образец бр. 3

(назив на домашниот кооперант)

(место и датум)

НАРОДНА БАНКА

(Место)

Ве молиме во рамките на договорот за долгорочна производствена кооперација кој заедно со спецификацијата е депониран кај вашата банка и евидентиран под бр. _____ од _____, да издадете потврда за следното:

дека кај вашата банка е депониран одобриот и регистрираниот договор за долгорочна производствена кооперација, кој е склучен со странскиот кооперант _____

(да се наведе називот, адресата и

земјата на странскиот кооперант)

Договорот е регистриран кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија под бр. _____ од _____ и за истиот е издадена согласност од тој комитет во спогодба со ССНТ под бр. _____ од _____.

Потврдата се издава заради поднесување пријава за склучен договор за надворешнотрговски промет _____ преку _____ (извоз-увоз) _____ (да се наведе полниот назив на регистрираниот извозник-увозник).

Трговски назив на стоки- те	Тарифен број и наименување на стоките од Ца- ринската тарифа	Режим на извозот-увозот	Земја на извозот-увозот	Вредност во странска валута извоз увоз

Плаќање според овој договор се врши преку конткорентна сметка.

(М.П.) (потпис на подносителот на барањето
— домашниот кооперант)

За напредозначените делови и производи може да се поднесе пријава за склучен договор за надворешнотрговски промет _____ и истовремено е извршено товарење на правото _____ (извоз-увоз)

врз основа на согласноста бр. _____ од _____ за износот на кој гласи оваа потврда.

Потврда Ев. бр. _____

Датум _____

(М.П.) (потписи на овластените лица во народната банка)

Забелешка:

1) Оваа потврда се поднесува во три примероци:

- првиот примерок (оригинал) се користи за поднесување пријава на склучен договор за надворешнотрговски промет;
- вториот примерок (копија) го задржува за свои потреби народната банка — издавач на потврдата;
- третиот примерок (копија) го задржува домашниот кооперант — подносител на барањето за свои потреби.

2) Заверениот оригинал и третиот примерок (копија) народната банка му ги враќа на подносителот на барањето.

Образец бр. 4

НАРОДНА БАНКА

Врз основа на расположивата документација што е примена од домашниот кооперант по основ на извршениот извоз и увоз на делови и производи од договорот за долгорочна производствена кооперација склучен помеѓу:

(назив и место на домашниот кооперант) и

(назив и место на странскиот кооперант)

се издава следната

ПОТВРДА

за тоа дека за извршениот ИЗВОЗ-УВОЗ (испотребното да се прецрта) преку _____ (назив и место на регистрираниот извозник-увозник) по заклучокот бр. _____ може да се правда износот од

_____, кој износ е прокнижен на контокорентната сметка по извршениот (износ и ознака на валутата)

ИЗВОЗ-УВОЗ (испотребното да се прецрта) преку

(назив и место на регистрираниот увозник-извозник)

Потврда Ев. бр. _____

(место и датум)

(М П.)

(потписи на овластените лица во народната банка)

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа потврда се издава во два примерока:

- првиот примерок (оригинал) се доставува до надлежната народна банка за регистрираниот извозник, односно увозник;
- вториот примерок (копија) го задржува за свои потреби надлежната народна банка за домашниот кооперант и истиот го остава со фактурата, односно друг документ врз основа на кој е извршено книжењето.

894.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78) во точка 7 став 1 бројот : „45“ се заменува со бројот: „30“.

Во став 2 одредбата под 2 бројот: „10“ се заменува со бројот: „30“.

Во став 3 бројот: „7“ се заменува со бројот: „10“.

2. Во точка 1 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „40%“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 59
18 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија.
д-р Ксенте Богоев, с. р.

895.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЛАВИ НА ШИЛАЧКИ МАШИНИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 септември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени за глави на шијачки машини, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 7% така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа:

За глави на шијачки машини од типот:

	Дин/парче
1) „Јасна“	3 745
2) „Зора“	4.173
3) „Даница“	4.601
4) „Весна“	3 531
5) „Винка“	3.959
6) „Вишња“	4.387
7) „Јадранка нова“	1.658

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1222 од 12 октомври 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Владо Багат“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Агропромет“ — Нипп, „Грмија“ — Приштина, „Истра“ — Пула, „Метал“ — Бања Лука, „Млава“ — Петровац на Млава, „Меркатор“ — Љубљана, „На-Ма“ — Загреб, „ПРК Београд“ — Белград, „Славија“ — Загреб, „Сготекс“ — Нови Сад, „Тргопродукт“ — Панчево, „Велепромет“ — Вуковар, „Минчета“ — Дубровник и „Владо Багат“ — ООУР Трговина — Задар.

896.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите донесуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ТОПОЛ ПОД

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC топол под, со тоа што производителските организации на здружен труд, со задржување на своите постојни продажни цени, да вршат усогласување заради премин врз малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците кои се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на мало, без данокот на промет. Во тие цени се вклучени трошоците за прометот на стоки-те и тоа за покрите на трошоците во прометот на мало до 18%, за покрите на трошоците во прометот на големо до 10%, како и до 24% вкупно за големите стоковни куќи, вклучувајќи ја и амбала-

жата и трошоците за транспорт, како и другите услови како што е наведено во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 4034 од 29 септември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Јутекс“ — Жалец и Индустриски комбинат — Бачка Паланка.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I

Се отповикува

Милош Меловски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Германија.

II

Се назначува

Ѓуро Јовиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Германија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12

4 септември 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН

I

Се отповикува

Борислав Самоников од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Авганистан.

II

Се назначува

Богдан Малбашиќ, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Авганистан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14
20 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ

I

Се отповикува

Драги Стаменковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

II

Се назначува

Коле Чашуле, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15
26 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА

I

Се отповикува

Сава Обрадовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Финска.

II

Се назначува

Осман Ѓикиќ, претседател на Советот за надворешно-политичка активност на Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Финска.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16
27 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

I

Се отповикува

Елхами Нимани од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарска Конфедерација.

II

Се назначува

Милиќ Бугарчиќ, помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарска Конфедерација.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17
29 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЧЕХОСЛОВАЧКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЧЕХОСЛОВАЧКА

I

Се отповикува

Милан Венишник од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Чехословачка.

II

Се назначува

Миодраг Влаховиќ, секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Чехословачка.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18
6 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА

I

Се отповикува

Алија Везагиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Куба.

II

Се назначува

Живоин Јазиќ, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Куба.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
10 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

I

Се отповикува

Михајло Швабиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Полска.

II

Се назначува

Мухидин Бегик, претседател на Комисијата за односи со странство на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Полска.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 20
11 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Томасић-Сапунчић Владе Зора;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Пудар Богдана Миленко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Тробуковић-Остојић Остоје Милка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Блажић Ђуре Божидар, Јурић Јуре Катарина, Радовић Илије Миланко, Солак Велије Мехмед, Живковић Васе Јелисије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Босанчић Илије Славко, Циковић Фрање Еуген, Чаушевић Дервиша Химзо, Ѓатић Хусе Мехо, Ѓосић Милована Радован, Ѓафо Ибришима Мехмед, Ѓрнег Мате Иван, Говедарица Митра Јевто, Хаџимејлић Рефика Сидик, Херцо Ибрахима Салко, Хушић Мехмеда Мехмед, Ибрахимовић Хамдије Недим, Јанковић Петка Радослав, Каџуновић Мехе Селвер, Калас Боже Богдан, Касагић Николе Ѓураћ, Косановић Душана Саво, Манојловић-Павичић Илије Стана, Мухић Беге Салкан, Нефић Мехе Незир, Правица Јефте Милаан, Радовић Тијанин Станко, Рахмановић Узеира Ѓемал, Рукавина Јакова Ѓубомир, Сараџлић Мурадиѓа Фаѓил, Савић Саве Војо, Соѓраѓија Мехе Авдо, Станић Николе Бојо, Тановић Насуѓа Сабит, Тепић Ибре Феѓим, Тркуља Симе Бојо, Вујичић Павла Новак, Вујић Богдана Александар, Зековић Ѓутве Јупо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Аѓамозић Јована Илија, Ѓемиѓић Мустаѓе Арслан, Хаѓанбеговић Омера Саѓѓет, Ѓамбић Вуѓе Миленко, Пушоња Саве Ѓутомир, Тодоровић Радослава Миодраг;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Батинић Мане Мирослав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Џвијановић-Косановић Богдана Биљана, Дедић Салка Јакуб, Ђукић Велимира Богдан, Калас Богдана Драго, Кренус Стјепана Мирослав, Макијевић Које Иконија, Мливић Мехмеда Мустафа, Суботић Миладина Драго, Суботић Марка Митар, Заимовић Ибрахима Сакиб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бабић Луцијана Драго, Брнадић Стјепана Иван, Џворо Јована Виломир, Ѓато Мехе Ферид, Џеба Бранка Мирко, Ѓаламић Ратка Здравко;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бојовић Раде д-р Јован, Поповић Богдана Пе-риша, Жарковић Видоја Стеван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милић Илије Милутин, Пејовић Сима Богдан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Драганић Тодора Никола, Јакшић Божа Велимир, Кликовац Мирка Стојан, Копривица Петра Лука, Мијушковић Марка Славко, Милошевић Илије Милош, Мршић Богдана Мато, Никчевић Рада Рајко, Пајовић Илије Радоје, Стругар Сава Мило, Тадић Мирка Јово, Вујовић Митра Видосава;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јововић Милосава Михаило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аграмовић Миконџе Љубомир, Баковић Новељо Владо, Бојовић Јована Војислав, Ѓвозденовић Мила Никола, Јанчић Николе Крстиња, Николић Блажа Станко, Остојић Михаила Бранислав, Перовић Радосава Божидар, Поповић Блажа Стеван, Радуловић-Секулић Марка Божана, Вуковић Вожа Ново;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

— Перуновић Божа Михаило, Радуловић Андрије Радосав, Сијерковић Лазара Крсто;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ѓатин Јосипа Иво;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Босанчић-Лукић Драгана Анђелија, Драгичевић Петра Бранко, Мартинчић Франја Зденка;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јованчевић-Шкорић Мила Даринка, Нелкова Ѓуре Славка;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Радуновић Ивана Драгутин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ѓамјанов Јакше Ѓорђе, Драгичевић Бошка Светозар, Јовановић Илије Најдан, Кокотовић Петра Слободан, Ѓучић Милуна Миодраг, Мартиновић Николима д-р Мирко, Матејић Панте Михајло, Мићић Војислава Радомир, Шљиванчанин Ѓаврила Милован, Тодоровић Илије Недељко, Топић Лазара Нада, Уремовић Владимира Ѓорђе, Вучковић Јове Бранко, Вукичевић Стевана Ѓорислав, Змијановић Крсте д-р Ѓорђе;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бура Марка Лука, Бурашевиќ Крсте Франа, Јовичиќ-Јовановиќ Миливоја Верица, Мрђеновиќ Николе Стојан, Мутавчиќ Војислава Јанићије, Павловиќ-Дебељачки Стевана Јелена, Штрбац-Цокиќ Душана Зорица, Живановиќ Богдана Дејан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андреј Светомира Љубинко, Антић Душана Милорад, Арсић Спире Богољуб, Бенчевиќ Анте Антун, Богојевиќ-Томић Милорада Гордана, Булатовиќ Радивоја Александар, Буљандрић Петра Драгутин, Цветковиќ Данила Милорад, Цветковиќ Владимира Живко, Дамјановиќ Марка Веселин, Делић Спасоја Милорад, Деспотовиќ Миленка Светислав, Цаковиќ Слатомира Бранислав, Ђокиќ Милоша Александар, Ђукелић Вида Милан, Ивановиќ Милана Момчило, Јешић Јеремије Михајло, Јојиќ Миле Марко, Киндибал Василија Нада, Кокотовиќ Петра Радован, Ковач Стевана Дамјан, Крковиќ Назифа Исмет, Кротић Владимира Светислав;

Лазаревиќ Илије Милутин, Лиска-Јојиќ Паје Зузана, Лончаревиќ Максима Вукман, Лугоња Симе Живко, Лутвица Мије Реско, Медвед Јурија Розалија, Михаиловиќ Драгића Светозар, Михајловиќ Вићентије Михаило, Миќић Стевана Ђорђе, Милојевиќ Борислава Драгомир, Милошевиќ-Милинковиќ Василија Милена, Милошевиќ Игрутина Миливоје, Миловиќ Благоје Тодмислав, Митровиќ Михајла Милутин, Пејовиќ Васе Михаило, Пешић Влајка Миодраг, Петровиќ Радована Ђорђе, Петровиќ-Мисојчиќ Андрије Вукосава, Поповиќ Радосава Мирослав, Ристић Крсте Обрен, Роје Ивана Петар, Саитовиќ Османа Рамо, Савић-Ђорђевиќ Душана Надежда, Селаковиќ Љубомира Недељко, Софронијевиќ Доле Слободан, Стаменић Велимира Витомир, Штркељ-Сундаћ Тодора Нада, Тодоровиќ Живка Андрија, Трифковиќ-Бунчић Бранка Даница, Трифуновиќ Ђорђа Драгољуб, Ваљаревиќ Миодрага Никола, Васић Милоја Светозар, Васиљевиќ Станимира Сава, Веловиќ Цветка Илија, Вранеш Борисава Душан, Вујасиновиќ Обрада Милорад, Вуловиќ Милорада Љубинца, Зелић Миливоја Душан, Живковиќ Луке Бранислав, Живковиќ Александра Часлав;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Симончиќ Петра Славница;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Дабич Војислава Ђудимир, Ердељан Петра Војидар, Кнежевиќ Петра Петко, Крстић-Стоковиќ Спасоје Косана, Радоњић-Ђуровиќ Мике Јања, Станков Тозе Ратко, Станковиќ Радосава Драгић, Вукојичиќ-Новаковиќ Ђуре Јованка, Жугић Драгољуба Радивоје.

Бр. 29

23 март 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
887. Закон за заштита на населението од разните болести што ја загрозуваат целата земја (Пречистен текст) — — — —	2349
888. Закон за ревалоризација на основните средства и на средствата за засадничка потрошувачка на корисниците на општествени средства (Пречистен текст) —	2356
889. Одлука за дополнување на Одлуката за максималните цени на јагленот — —	2360
890. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — —	2360
891. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Welt am sonntag“ —	2360
892. Правилник за квалитетот на природна минерална вода — — — — —	2360
893. Одлука за начинот на водење посебна евиденција и контрола во поглед на должењата и побарувањата според договорите за долгорочна производствена кооперација помеѓу организациите на здружен труд и странски лица — — — — —	2362
894. Одлука за измени на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1978 година — —	2366
895. Спогодба за промена на затечените цени за главк на шијачки машини — — —	2366
896. Спогодба за промена на затечените цени за PVC топол под — — — — —	2367
Укази — — — — —	2367
Одликувања — — — — —	2370

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пон. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машковиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.